



ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Набавка/обнова на централен систем за управување со антивирусна заштита
и антивирусна заштита (сервери, персонални компјутери)

Склучен на ден _____ 2026 година, помеѓу:

I ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. **Министерство за социјална политика, демографија и млади**, со седиште на ул. "Даме Груев" бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст: **Договорен орган**, и
2. Друштво за телекомуникации, услуги и трговија **КЕРНЕЛ ГРОУП ДООЕЛ Скопје**, со ЕМБС 6157246, Даночен број 4030006610405, со седиште на ул. "Војвода Васил Чакаларов" бр. 42, 1000 Скопје – Карпош, претставувано од Управител **Драгош Александру Калин**, во понатамошниот текст: **Носител на набавката**

Носителот на набавката дел од договорот ќе го изврши преку подизведувач:

3. Друштво за инфраструктура и решенија за информатичка технологија **ТЕССА ТЕК ДООЕЛ Скопје**, со Матичен број 7123990, Даночен број МК4038016510973, со седиште на ул. Наум Наумовски Борче бр. 40-1/1, Скопје – Центар, претставувано од Управителот **Душко Темков**, во понатамошниот текст: **Подизведувач**. Подизведувачот е одговорен за обезбедување на сертифициран технички персонал за имплементација и поддршка на решението.

II ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка како поедноставена отворена постапка за набавка на стоки во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи) и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-3155/1 од 06.04.2026 година, Одлука за избор за најповолен понудувач со архивски број од 02-3155/6 од 22.05.2026 година, донесена во истата постапка, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Член 2

Предмет на овој договор е **набавка/обнова на централен систем за управување со антивирусна заштита и антивирусна заштита (сервери, персонални компјутери)**, за период од 24 (дваесет и четири) месеци.

Понуденото решение е **Check Point Harmony Endpoint** (производител: Check Point Software Technologies Ltd, 5 Na'Solelim St., Tel Aviv, Израел), авторизирано за продажба, имплементација и поддршка на Носителот на набавката согласно Manufacturer Authorization Form издадена за тендер бр. 06636/2026.

Антивирусната заштита на ИКТ опремата во Министерството за социјална политика, демографија и млади, ЦСР и Јавните социјални установи е една од најбитните алатки за обезбедување на доверливост и безбедност на податоците. Анти-вирус заштитата треба да се инсталира и конфигурира на соодветните уреди (персонални компјутери, сервери и виртуелни машини).

Член 3

Технички карактеристики на понуденото решение Check Point Harmony Endpoint:

Ред. Бр.	Барања за антивирусна заштита	Модел / Референца
1	Заштита на злонамерни закани:	Check Point Harmony Endpoint
1.1	- Next Generation Antivirus (NGAV) заштита	Threat Prevention / ThreatCloud AI
1.2	- Anti-Ransomware заштита	Threat Prevention – Anti-Ransomware
1.3	- Anti-Bot заштита	Threat Prevention – Anti-Bot
1.4	- Anti-Exploit заштита (IAT/EAT Parsing, ROP, Stack Pivoting, VBScript God Mode)	Threat Prevention – Anti-Exploit
1.5	- Anti-Virus заштита	Threat Prevention – Anti-Virus
1.6	- Behavioral Guard – анализа на однесување	Threat Prevention – Behavioral Guard
1.7	- Zero-Phishing заштита	Browser Security – Zero-Phishing
1.8	- Corporate Credential Reuse Protection	Browser Security – Corporate Credential Protection
1.9	- Автоматизирана генерација на форензички извештаи	Attack Investigation – Forensic Collection & Automated Reports
2	Контрола на пристап:	
2.1	- Endpoint Firewall – вграден firewall	Access Control – Firewall
2.2	- Application Control	Access Control – Application Control
2.3	- URL Filtering – заштита од малициозни веб-страници	Browser Security – URL Filtering
2.4	- Port Protection – контрола на USB, WiFi, Bluetooth порти	Data Protection – Port Protection
2.5	- Endpoint Compliance – проверка на усогласеност	Access Control – Endpoint Compliance
2.6	- Remote Access VPN	Access Control – Remote Access VPN
3	Дополнителни карактеристики:	
3.1	Централно управување преку единствена менаџмент конзола (Cloud / On-premise)	Centralized Management / Cloud Management
3.2	Поддржани OS: Windows 7/8/10/11, Server 2008R2/2012/2016/2019/2022, macOS, Linux	Operating System Support
3.3	Threat Hunting врз основа на IoC индикатори (внатрешни/надворешни извори)	Threat Intelligence / IOC Management / Threat Hunting
3.4	NGAV базиран на машинско учење (ThreatCloud AI)	Threat Intelligence – ThreatCloud AI
3.5	Блокирање на Windows регистарски клучеви, датотеки и папки	Compliance.pdf

MINISTARSTVO
ZA
SOCIJALNA
POLITIKA,
DEMOGRAFIJA
I
MLADI

3.6	Инсталација за уреди надвор од Active Directory домен (автоматско влечење надogradби)	Manual Deployment.pdf
4	Поддршка и одржување:	
4.1	Техничка поддршка 9x5 од производителот – Enterprise Standard Support	checkpointsupportdatasheet.pdf – Enterprise Standard Support
4.2	Ажурирање на дефиниции за закани – континуирано, автоматски, минимум 24 месеци	Вклучено во лиценцата

III ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик. Целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик.

IV ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Овој Договор е со важност од 26 (дваесет и шест) месеци, сметано од денот на неговото потпишување од двете договорни страни. Техничката поддршка и одржувањето на решението ќе траат 24 (дваесет и четири) месеци од датумот на потпишување на Записникот за примопредавање.

V ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Вкупната вредност на овој договор изнесува 3.089.920,00 денари без пресметан данок на додадена вредност. Данокот на додадена вредност изнесува 154.496,00 денари. Вкупната цена на предметната набавка со пресметан данок на додадена вредност изнесува 3.244.416,00 денари.

Р.бр.	Опис	Модел / Лиценца	Ед. мерка	Количина	Ед. цена без ДДВ	Вкупно без ДДВ	Вкупно со ДДВ
1	Антивирусна заштита за сервери (виртуелни или физички)	Check Point Harmony Endpoint – Server License	лиценца	50	2.414,00	120.700,00	126.735,00
2	Антивирусна заштита за работни станици (персонални компјутери)	Check Point Harmony Endpoint – Endpoint License	лиценца	1.228	2.414,00	2.964.392,00	3.112.611,60
3	Централен систем за управување со	Check Point Harmony Endpoint –	лиценца	1	4.828,00	4.828,00	5.069,40

Севе
ТВО
ЕПОЛ
СРЕ
ДРА
СРЕ

	антивирусната заштита	Management Console License					
	Вкупно без вклучен ДДВ					3.089.920,00	
	ДДВ (5%)					154.496,00	
	Вкупно со ДДВ						3.244.416,00

Цените искажани во понудата на Носителот на набавката се фиксни за целото времетраење на договорот и не подлежат на корекција.

VI НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Плаќањето ќе се изврши по испорака на стоката – лиценците и доставена фактура, во рок од 30 (триесет) дена од денот на прием на фактурата во архивата на Министерство за социјална политика, демографија и млади. Рокот на плаќање започнува од денот на доставување на фактура во Архивата на Министерството.

Член 8

Фактурата ги содржи особено следниве елементи:

- повикување на број на договорот;
- датум на изготвување на фактурата;
- количини со опис на стоката по категории (сервери, работни станици, централен систем);
- единечни договорени цени за секоја позиција без ДДВ;
- вкупни цени по позиции без ДДВ, пресметка на ДДВ и вкупна цена за исплата;
- валута (денари), рок на плаќање, сметка и банка.

Кон фактурата задолжително се приложуваат: Записник за примопредавање, Потврда за активирани лиценци по категорија, Извештај за функционалност на Централниот систем, Потврда за извршена обука на персоналот.

VII ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 9

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката предмет на набавката согласно условите од техничката спецификација и склучениот договор.

Носителот на набавката е должен да обезбеди, инсталира и имплементира антивирусна заштита **Check Point Harmony Endpoint** во рок не подолг од 30 (триесет) календарски дена, сметајќи од денот на нарачка доставена од овластено лице на Договорниот орган.

Носителот на набавката е должен да обезбеди гарантен период за лиценците за целото времетраење на договорот.

Носителот на набавката е должен да одговори на секое барање на одговорното лице за следење на реализација на договорот во рок не подолг од 4 (четири) работни часа.

Носителот на набавката е должен да одржува активна техничка поддршка 9x5 и да обезбедува автоматско ажурирање на дефинициите за закани за целото времетраење на договорот.

Носителот на набавката е должен да чува доверливост на сите информации согласно ISO 27001:2022 и прописите за заштита на личните податоци.

VIII ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 10

Договорниот орган е должен по писмен пат да го извести Носителот на набавката за потребната количина и локацијата на испорака, преку нарачка доставена по електронска пошта од одговорното лице за следење на договорот кај Договорниот орган.

Договорниот орган се обврзува во рок од 30 дена од датумот на прием на уредно доставената фактура да изврши плаќање на Носителот на набавката.

Член 11

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Благоја Гелевски или друго лице овластено од Министер.

IX КАДАР ЗАДОЛЖЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Носителот на набавката е должен за целото времетраење на договорот да ги ангажира следниве сертифицирани лица кои ги извршуваат активностите утврдени во Техничката спецификација:

Бр.	Баран сертификат	Лице
1	Endpoint Technical Specialist (или еквивалент) –	Бојан Науновски
		Давид Јовановски
2	Certified Security Expert (или еквивалент) –	Игор Крезов
		Дарко Јолески
3	Certified Security Administrator (или еквивалент) –	Филип Кировски
		Елена Глигоровска

Во случај на замена на кое и да е лице од горната табела, Носителот на набавката е должен писмено да го извести Договорниот орган и да обезбеди лице со ист или еквивалентен сертификат.

X ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 13

Носителот на набавката е должен да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во вредност од **10% од вредноста на договорот за јавна набавка со вклучен ДДВ**, со важност за целото времетраење на договорот.

Носителот на набавката е должен да достави неотповиклива, безусловна и наплатива на прв повик банкарска гаранција најдоцна во рок до 5 (пет) дена од потпишувањето на договорот. Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските во рокот на стасаност. Оваа гаранција се враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Скопје, 01.05.2024 г.

надомест за користа во меѓувреме. Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата. Договорните страни се согласни евентуални спорови да се решаваат спогодбено, а доколку тоа не е можно, спорот ќе го решава надлежен суд во Скопје, при примена на највисоките стандарди за етичко и законито однесување.

XV РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 20

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Граѓанскиот суд Скопје, Скопје.

XVI ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 21

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки. Договорната страна која бара измена е должна своето барање да го достави во писмена форма. Дополнувањата и измените се важечки ако се направени во писмена форма и потпишани од двете договорни страни.

Член 22

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 23

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорниот орган:

**Министер
Fatmir Limani**



(потпис и печат)

Носителот на набавката:

**Управител
Драгош Александру Калин**



(потпис и печат)

Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Советник
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар